



Република Северна Македонија

Министерство за
локална самоуправа



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Почитувани,

Центар за развој на Југозападниот плански регион во рамките на проектот "Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој" – II фаза кој го реализираат Министерството за локална самоуправа, Швајцарската агенција за развој и соработка и Бирото за регионален развој во соработка со Центарот за развој на Југозападниот регион, почнува со реализација на новиот циклус на Регионални форуми.

Ни претставува посебна чест и задоволство да ве поканиме да учествувате на првата форумска сесија која ќе се одржи на **26.10.2022 година со почеток од 11:00 часот, Хотел „Дрим“, Струга.**

На предвидените форумски сесии ќе се дискутира за приоритетни проблеми во рамки на стратешките области за развој кои го засегаат регионот и од кои ќе произлезат проектни идеи/концепти за предлог проекти. Од овие концепти за предлог проекти учесниците на форумот ќе ги изберат најприоритетните кои ќе конкурираат за реализација од фондови обезбедени во рамки на програмата за проекти финансирани од МЛС/БРР.

На **првата форумска сесија** учесниците ќе имаат можност да се запознаат со форумскиот процес и да дискутираат за приоритетните проблеми поврзани со избраните приоритетни стратешки области за развој со кои се соочува планскиот регион.

Ве молиме за задолжителна потврда за учество поради ограничениот број на места, и тоа најдоцна до 25 октомври до 12:00 часот. Вашето присуство да го потврдите преку електронска пошта на следнава адреса: a.vlashi@southwestregion.mk, или на мобилен телефон: 072 316 882.

Со почит,

Центар за развој на
Југозападен плански регион
М-р Мирјана Лозаноска



Република Северна Македонија

Министерство за
локална самоуправа



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Прва сесија во рамките на Програмата
„Регионални форуми во заедницата“ во Југозападниот плански регион,
26.10.2022, 11:00 часот, Хотел „Дрим“, Струга

ДНЕВЕН РЕД

Време	
11:00 – 11:30	<i>Пристигнување и регистрација на учесниците</i>
11:30-11:45	Обраќања <ul style="list-style-type: none">• Претставник од МЛС/БРР/Донатор• Претставник на плански регион
11:45-12:30	Презентирање на стратешки области и комплементарни подобласти за развој на регионот (туризам, животна средина, бизнис инфраструктура и социјална инклузија) Избор на приоритетни стратешки области и комплементарни подобласти за развој на регионот
12:30-13:00	Структурирање на форумот/распределување по работни маси Утврдување на правила за работа Презентација на форумскиот процес
13:00-13:20	Пауза
13:20-14:00	Идентификација и дефинирање на приоритетни регионални проблеми поврзани со избраните стратешки области и подобласти за развој со кои се соочува планскиот регион за проекти финансирани од МЛС/БРР; Дискусија по работни маси и презентација Групирање на проблемите
14:00 – 14:15	Презентација на процесот и критериумите за проекти финансирани од МЛС/БРР
14:15-14:30	Оценка на форумската сесија и договор за следна сесија
14:30	Коктел

Со почит,

Струга, 20.10.2022

Центар за развој на
Југозападен плански регион
М-р Мирјана Лозаноска